

# ПЕНЗИОНЕРСКИ НОВА МАКЕДОНИЈА

## видии

Број 4,  
четврток  
10-5-2012

СЗПМ  
Сојуз на здруженијата  
на пензионерите  
на Македонија

ИНТЕРВЈУ СО СТАМЕН ФИЛИПОВ, ПЕНЗИОНЕР И НАЈГОЛЕМИОТ УРИВАЧ НА ЗАКОНИ ВО РМ

## До Уставниот суд имам поднесено 791 иницијатива

Илија Глигоров

Некој велат кога ќе се пензионираш, оттогаш си само пензионер. Други, пак, велат еднаш новинар, доживотно новинар, еднаш лекар, доживотно лекар, еднаш професор, доживотно професор итн. Ја читав вашата биографија и мислам дека за вас може да се примени второто правило. Да почнеме со вашата биографија.

- Еве ја мојата биографија: роден сум на 25 мај 1943 година во селото Каврак, општина Кратово. Од 1946 до 1949 година со семејството живеев во селото Едеклерци, Штипско. По завршувањето на основното образование, во 1961 година завршив Инженерска подофицерска школа во Карловац, Хрватска, и добив чин водник. Во 1979 година вонредно дипломирал на Правниот факултет во Битола. Во 1981 година произведен сум во чин поручник на правна служба во ЈНА и стажирав во тогашниот Воен суд во Скопје.

Во 1982 година во Скопје положив правосуден испит, а во 1990 година во Белград положив испит за чин мајор. Во 1983 и 1984 година бев референт за социјално осигурување на воените осигуреници во Скопје, а од 1984 до 1992 година правен референт во Командата на Скопската армиска област. Од 1992 до 1996 година бев инспектор за правни работи и работни односи во Министерството за одбрана во Скопје и правен референт на ВВВиПВО во Командата на Кумановскиот корпус. Како воен старешина службував во Госпик, Карловац, Риека, Битола, Скопје и во Куманово. Во октомври 1996 година пензиониран сум со чин потпуковник. Одликуван сум со: Медал за војнички особини; Орден за воени заслуги со сребрени мечеви; Орден на трудот со сребрен

венец и Орден на Народна армија со сребрена звезда.

Основен мотив ми е желбата во Република Македонија да се воспостави и зацврсти владеењето на правото и да се унапреди заштитата на слободите и правата на човекот и граѓанинот

Вие сте дипломиран правник, па кажете ни накратко за вашата специфична стручна активност за универзалноста на правото?

Во периодот од 1993 година до 31 декември 2011 година до Уставниот суд на Република Македонија имам поднесено точно 791 иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на одредени законски одредби или закони во целина или, пак, за оценување на уставноста и законитоста на подзаконски прописи или нивни поодделни одредби. Од вкупно поднесените иницијативи, Уставниот суд уважи 277, од тоа: 217 законски одредби се укинати, од кои осум закони се укинати во целина и 60 подзаконски прописи, од кои 31 подзаконски пропис се укинати во целина. За 514 иницијативи Уставниот суд не поведе постапка. Во оваа бројка не се вброени решенијата на Уставниот суд со кои се отфрлени иницијативите. Во укинатите закони, подзаконски прописи и одредени законски и подзаконски одредби биле повредени повеќе човекови слободи и права, како што се: еднаквоста во слободите и правата; правото на жалба; слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата; како и правата на јавни функции; на неповредливост на домот; на одбрана; на сопственост; на работа и

слободен избор на вработување и на еднаква достапност на секое работно место; правото на социјално осигурување; правото на здравствена заштита; правото на штрајк; правото на обраќање; на судска заштита; на правна помош и права на локалната самоуправа. Со укинувањето на тие правни акти или нивните одредби, повредените слободи и права се заштитуваат и од идни можни повреди. Со нив се касирани одреден број сојузни закони од поранешната југословенска федерација, одредени републички закони донесени во поранешниот социјалистички систем, како и одредени закони и подзаконски акти донесени по донесувањето на Уставот на Република Македонија од 1991 година.

Според некои процени, Уставниот

суд речиси 50 отсто од работното време го троши на решавање по иницијативи.

- Веројатно е така. Само во првата половина од 2009 година Уставниот суд на Република Македонија има донесено 41 одлука, од кои 19 одлуки се донесени по моја иницијатива, со што се укинати одредени одредби од закони или подзаконски прописи! За одбележување е фактот дека само на еден датум, односно на 15.9.2010 година Уставниот суд на Република Македонија има донесено шест укинувачки одлуки по моја иницијатива, а во 2010 година се донесени 32 укинувачки одлуки и за 42 иницијативи не е поведено постапка.

Вие сте многу активен член на нашето општество. Волонтирате во многу невладини организации, па сметаме дека е интересно за нашите читатели да наброите некои од нив.

- По пензионирањето во 1996 година се зачленив и волонтирам во повеќе здруженија на граѓани, во Сојузот на борците на Македонија од редот на граѓаните-продолжувачи, каде што од 2002 година сум член на претседателството и на главниот одбор и претседател на Статутарната комисија, како и член на Комисијата за имотноправни и прашања од областа на финансирањето на СБМ; од 2000 година сум член на секцијата на Здружението за уставно право во Штип, чиј претседател е Панче Докузов, адвокат од Штип; од 2001 година сум член на Здружението на ветерани и резервисти во одбраната и безбедноста на РМ, ова здружение ми додели плакета во знак на благодарност за афирмација на наведеното здружение.

За крај на разговорот ви пожелуваме добро здравје и уште многу, многу правда.

### Правен терминатор

Порадија ваша агилност, за вас велат дека сте: „чувар на Уставот“, „чувар на уставниот поредок на Република Македонија“, „чувар на уставноста и законитоста“, „градител на правната држава“, „уставобранител“, „коректор на македонскиот правен систем“, „светски шампион“, „конституционалист“, „правен терминатор“, „институција“, „легенда парекселанс“, „добар чистач на неуставни одредби“, додека други велат дека сте: „ноќна мора на Уставниот суд“, „уривач“ на закони пред Уставниот суд. Но ние знаеме дека сте коректор на прописите и засега единствен рекордер на ова

поле во државата, а и пошироко. За вас има пишувано и коментирано во многу медиуми. Кажете ни нешто за тоа?

- Да, често и со причина се крева голема прашнина во медиумите во врска со решенијата на Уставниот суд донесени по моја иницијатива, затоа што е повеќе од сигурно дека правдата мора да биде права. За мојата активност има пишувано во сите дневни весници во РМ, како и во „Старт“, „Гардијан“, „Глобус“, во политичкиот онлајн-неделник „Трибин“ и секако во „Пензионер плус“, на радиото Штип, МРТ - „Трета доба“, ТВ Телма, ТВ Ка-



КОЦЕ МИТРЕВ, ЖИВА ЛЕГЕНДА НА ШТИП

## Наградата за животно дело во вистински раце

Кирил Манев

Коце Митрев, живата легенда на Штип, на Денот на театарите, 27 март, доби награда за животно дело за неговиот исклучителен придонес за развојот на театарскиот живот во градот под Исарот.



- Бев актер во театарот од 1955 до 1965 година. Се сеќавам на мојата прва улога во претставата „Мон Серат“. Додека бев актер во театарот, ме влечеше и да бидам режисер и сценарист на документарни филмови. За мојот прв филм „Санка“, за кој го напишав и сценариото и бев режисер, добив награда на фестивал на документарни филмови во Сараево. Инаку, првпат зад телевизиската камера застанав при крајот на 1964 година, кога ја снимив средбата меѓу Брегалница и Борец од Чачак што се одигра во Штип. Моите снимки од оваа средба беа пренесувани преку мали екранни во сите метрополи на тогашна СФРЈ. На натпреварот се случи тежок инцидент кога на трибините настапа тепачка меѓу гледачите. Јас бев присутен и снимив филм и за тешката сообраќајна несреќа на фудбалерите на Брегалница кај Мурине во јули 1964 година, кога во амбиц се лизна автобусот, при што загина „техничкото“ Никола Караколов...

Тој даде и свој одговор на прашањето како се случи Коце Митрев да биде снимател на МТВ.

- Во тој период во Македонската телевизија како уредник работеше мојот друг пријател и голем новинар Драги Аргировски. Тој ја следеше мојата работа, па откако дал позитивно мислење за моето работење, бев примен на работа во МРТВ, како снимател. За она што го работев во МТВ уплатувам јавна благодарност до него, бидејќи тој многу ми помогна да ја засакам уште повеќе камерата – додава Коце Митрев, кој пред две години ја одбележа и златната свадба со сопругата Милка.

Патем, да споменем дека на златната свадба присуствуваа и неговите најблиски, меѓу кои и синовите Жан и Саша, првиот светски познат кардиохирург, а вториот ректор на државниот универзитет „Гоце Делчев“. Коце и Милка со право се гордеат со своите синови.

### НОВ ПАРК ВО БИТОЛА



## Катче за разонода на најмладите и на пензионерите

Добре Тодоровски

Познато е дека битолските пензионери најголемиот дел од времето, кога се работи за прошетка и рекреација, го поминуваат во градскиот парк, шетајќи по Тумбе-кафе и често со своите млади потомци ја посетуваат зоолошката градина во Битола. Од таа причина и најмногу во интерес на пензионерите во тој регион, поточно во центарот на Зоолошката градина почнува со изградба детски парк, на површина од 535 квадратни метри.

Директорот Коста Нешковски не го крие задоволството од соработката со претставниците на здружението на пензионери од градот, а при тоа претседателот на здружението Томе Илиевски нија открива одлуката на управата на Зоолошката градина со која битолските пензионери од понеделник до петок во присуство на деца до осумгодишна возраст се ослободени од плаќање влезница во Зоолошката градина.

Покрај општината, во проектот учествуваат и Центарот за развој на пелагонискиот регион и Бирото за регионален развој.

конструкција на зоолошката градина во Битола - појаснува директорот Коста Нешковски.

Паркот со изградените нови патеки, клупи за одмор, клацкалки, качувалки и други придружни објекти, со изобилството зеленило и мир, ќе биде најистина пријатно катче за одмор на повозрасните и разонода на најмладите. Додека најмладите го разгледуваат животинскиот свет во Зоолошката градина, постарите ќе имаат можност да се одмораат, а сепак да ги држат на око своите најмлади.

Директорот Коста Нешковски не го крие задоволството од соработката со претставниците на здружението на пензионери од градот, а при тоа претседателот на здружението Томе Илиевски нија открива одлуката на управата на Зоолошката градина со која битолските пензионери од понеделник до петок во присуство на деца до осумгодишна возраст се ослободени од плаќање влезница во Зоолошката градина.

Покрај општината, во проектот учествуваат и Центарот за развој на пелагонискиот регион и Бирото за регионален развој.



## Пензионерите бараат на јулските пензии за

Калина С. Андонова

На 25 април 2012 година министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски присуствуваше во Сојузот на здружението на пензионерите на Македонија, на состанок со членовите на извршниот одбор, членовите на Правно-економскиот форум и претседателите на сите 55 здруженија на Сојузот. На состанокот во СЗПМ присуствуваше и директорот на ФПИ-ОМ, Беким Незири. Доаѓањето на министерот Ристовски, како и неговото излагање пред присутните, беше дочекано со аплауз, бидејќи тој е еден од ретките министри што имаат добра соработка со пензионерите и е заинтересиран за нивните проблеми.

### ГАРАНЦИИ ЗА РЕДОВНИ ПЕНЗИИ

Во своето излагање министерот Ристовски истакна дека Владата и најмуз ќе ја продолжи соработката со пензионерите и ќе работи на унапредување на состојбите со остварување на нивните права.

- Од нас беа побарани гаранции дека пензиите ќе се исплаќаат редовно во првата недела од месецот, и тие гаранции ги добивите. Пари за пензии има и тие ќе продолжат да се исплатуваат во првата недела од месецот. Сите наши ветувања за зголемување на пензиите се реални и тие ќе бидат зголемени во согласност со она што е планирано во програмата за работа на Владата.

Во програмата за работа на Владата на Република Македонија дефинирано е усогласување на пензиите за периодот 2012-2015 година, и тоа почнувајќи од декември 2012-та пензиите ќе се зголемат за 5 отсто, во декември 2013-та за 7,5 отсто, а во декември 2014-та за 10 отсто.

Исто така, во изминатите години се реализираше и проектот „Бањско-кли-

рат за добрата соработка со Владата и која, како што рече:

- Сојузот се труди со своето дејствување да ја унапреди и продлабочи, затоа што без таа соработка, залагањата и барањата на пензионерите не би можеле да се исполнат. Пензионерите предлагаат вонредното зголемување од 5 отсто планирано од декември 2012-та да биде од јули оваа година.

- Во насока на добрата соработка со претставниците на пензионерите се и последните законски измени, кои предвидуваат еден член на управниот одбор на Фондот да биде од Сојузот на пензионерите. На таков начин пензионерите ќе можат да партиципираат во генералната политика на Фондот и во подобрување на правата на пензионерите - рече директорот Незири во изјавата за медиумите.



## МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА СПИРО РИСТОВСКИ ВО ПОСЕТА НА СЗПМ



# Зголемување пет проценти

На состанокот на министерот му беа поставувани и прашања на кои тој со задоволство одговараше.

Потоа претседателот на Правно-економскиот форум, Стамен Филиповски, ги информира присутните дека форумот ја утврди иницијативната работна верзија на Законот за пензионерско организирање, кој беше доставен до сите здруженија на пензионери во републиката, за да дадат предлози, сугестији и мислење за подобрување на содржината на текстот. При тоа текстот на законот беше доставен и до другите сојузни членки на одборот на регистрираната организација за солидарен фонд и членарина. Рокот за спроведување на јавната расправа беше оптимален и во тој рок стигнаа најголем број мислења, од кои е евидентно дека, како што беше сугерирано од Сојузот, текстот на законот

бил разгледан од статутарните комисии или од извршните одбори на здруженијата. Најголем број здруженија писмено се изјасниле дека е крајно време да се донесе еден ваков закон, бидејќи 280.000 пензионери го заслужуваат тоа.

Сите предлози и сугестији одјавната расправа ќе бидат опстојно разгледани и оние што реално се во прилог на подобрување на квалитетот на законот ќе бидат прифатени, односно вградени во овој закон, кој според Статутот на Сојузот и текстот ќе биде утврден од извршниот одбор, во проширен состав.

По завршувањето на состанокот министерот Ристовски, директорот на ФПИОМ, Незири, и претседателот на СЗПМ, Аргировски, дадоа изјави за медиумите, кои на средбата беа присутни во голем број.



Се бара донесување на Закон за пензионерско организирање

ГОРЃИ ТРПЧЕСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ЗП ОХРИД И ДЕБРЦА

# Вложуваме многу труд - успехите не се случајни

Крсте Спасески

ЗП Охрид и Дебрца е едно од најактивните здруженија во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. Како ја оценувате работата во здружението минатата година?

- Досегашното работење на ЗП Охрид и Дебрца е карактеристично по многу значајни активности. Дејностите што беа испланирани со програмите целосно се реализираа, па дури и непланирите, кои дополнително произлегаа од тековното работење на здружението. Така, на пример, минатата 2011 година беше богата со многу активности на сите полиња од животот и од работата на пензионерите и се смета за една од поуспешните на здружението. Годината беше значајна по успешно завршените изборни активности на новите раководства во разграоците и во повисоките органи на ЗП, одборите и комисиите, во кои има вклучено безмалку 30 отсто жени

Минатата 2011 година беше богата со многу активности на сите полиња од животот и од работата на пензионерите и се смета за една од поуспешните на здружението. Годината беше значајна по успешно завршените изборни активности на новите раководства во разграоците и во повисоките органи на ЗП, одборите и комисиите, во кои има вклучено безмалку 30 отсто жени



Охридските пензионери во друштво со градоначалникот Петроски

16. Републички спортски натпревари што се одржаа во автокампот „Ливадишта“ кај Струга, каде што заслужено го освоивме првото место, за што добивме пехар во трајна сопственост и преоден пехар.

Годинава на 19 мај сме домаќини на Регионални спортски игри, а ќе продолжиме со организирање еднонедневни излети за нашите членови, во Републикава и во странство.

Активот на пензионерките организираше и ќе продолжи да организира домашни посети на стари и не-подвижни пензионери за да не се почувствуваат осамено и заборавено. Информирањето на нашето членство е задоволително. Повремено печатите „Пензионерски информатор“, а често гостуваме на локалните медиуми и организираме прес-конференции на кои ги информираме пензионерите за тековните активности.

Во Охрид има иницијатива за изградба на дом за стари лица. Каков е вашиот став по оваа прашање?

- Оваа година се надеваме дека ќе успееме да почнеме со изградба на дом за стари лица во Охрид, кој ќе има не само регионалентуку и републички карактер. Изградбата на домот за стари лица останува голема обврска. Се надеваме дека во тоа ќе ни помогне и градоначалникот на Охрид, Александар Петроски, со кого одлично соработуваме.

Од предве-три години стана практика извршниот одбор на ЗП Охрид и Дебрца повремено да одржува една-две седници и во поголемите рурални населби во проширен состав и со претставници на разграоците од поблиските населби?

- По седниците во Скребатно, Зајвој и во Белчишта, на 21 април ваква седница се одржа во манастирот „Света Петка“ кај Велгоши, а најскоро ќе има седница и во Пештани и во некои други средини. Целта на одржувањето на седниците на извршниот одбор во руралните средини е пензионерите од поблиските населби да се запознаат со сите тековни и идни активности на органите и телата на здружението.

Активно учество во расправата по дневниот ред и одговор на повеќе поставени прашања од присутните на седницата даде претседателот на СЗПМ Драги Аргироски, кој искала пофалби за начинот на работа на нашето здружение и уште една истакната дека тоа е меѓу најактивните во Сојузот. Тој при тоа ги посочи клучните активности на СЗПМ, а најави до крајот на годинава да биде донесен и нов закон за пензионерско организирање, во чија јавна расправа се вклучи и нашето здружение.

И на крајот уште една истакната дека успехите не се случајни. Тие се резултат на многу труд и залаѓање.

ПРОФЕСОР СОТИР СТЕФАН ОПЕТЧЕСКИ  
СО НОВА КНИГА - „АЛКАТРАЗ 1921“

## Зошто кумчето Владе без вина помина 42 години во „Алкатраз“

Цветанка Илиева

Досега сум пишувала за многу автори и за нивните дела, но првпат сум во дилема дали најправда ве запознаам со авторот или со неговата најнова книга. Овој пат предност му давам на животниот пат на професорот Сотир Стефан Опетчески.

Роденево Струга во 1939 година. Целиот живот поминал во општествено-политички ангажирања, како и со активности во разни спорти, во прв ред во водните спорти. Во нив секогаш тргувал како најмлад натпреварувач за да стигне до претседател на клубовите или на нивните соодветни македонски сојузи, како што се кајакарскиот и нуркачкиот сојуз, во кои бил и експониран и на нико во некогашна Југославија. Опетчески бил и ракометар и стигнал до претседател на тој клуб. Како младинец секогаш ги прифаќал предизвиците на своето време. Учесник е на 6 сојузни и републички младински работни акции. Неговите организаторски способности дошли до израз на повеќе места каде што работел или раководел. За ваков бурен и многу динамичен живот е потребна голема енергија. Професорот Опетчески ја имал и сè уште ја има. Низ целиот живот и работа тој се стремел кон сопствената изградба и надградба. Завршил Виша педагошка школа, група - географија, историја и политехника, потоа Природно-математички факултет во Скопје, група - географија. Во Скопје ги завршил и постдипломските студии на Институтот за политичко-правни науки, ги положил сите испити, но времето на распадот на Југославија и проблемите што тоа гидонело не му дозволиле да магистрира.

### ТРИ ПУБЛИКАЦИИ


Треба да се каже и тоа дека Сотир Опетчески секаде каде што работел успевал да ги прошири, зголеми и збогати формите на работа. Како резултат на својата темелна работа, било во спорти или во културата, бил врвно наградуван и оценуван. Во 1978 година е прогласен за најдобар спортски работник во Македонија, а во 1980 година „Струшката музичка есен“, со која раководел тој, е прогласена за најдобра манифестација од областа на културата. Досега има објавено три публикации за водните спорти, а во печат се уште три негови труда.

Во делото што сега е пред нас „Алкатраз 1921“, авторот се обидува да ни го долови својот животен пат, но да ни ги доближи и трагичните настани што го следеле еден млад човечки живот полн со животна енергија и амбиции. Опетчески во ова свое дело прави успешен обид да не префери во настаниите од првата половина на изминатиот век што му се случуваат на еден перспективен млад човек, трагач по животни радости и постигнувања, вреден печалбар на далечниот северноамерикански континент. Тоа, како што вели авторот, е сага за трагичната судбина на неговиот роднина, дедо, братот на баба му Спаса, дедо Здравко. Неговата судбина е можеби уште попотресно поврзана со трнливата и немилосрдна животна сага на не-

говото кумче Владе Беле од Струга. Во оваа сторија авторот ни проследува еден крвав настан што се случил во САД во далечната 1921 година и најниските човечки побуди поради кои е извршено едно такво тешко злосторство. Пред да го опише ова злодело, во целата негова светлина и сировост, Опетчески прво од поблиску ни ги претставува актерите, оние што се жртвуваат и извршителите на злосторството. Централна личност во оваа сторија е кумчето Владе, кое без никаква вина морало да помине цели 42 години во најпознатиот, најчуваниот и најобезбедениот американски затвор, озлогласениот „Алкатраз“.

### ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ

Во книгата најпрво е описан периодот кон крајот на 19 век, Илинденско востание, кое имало за цел даја ослободување на Македонија.



Во сторијата авторот ни проследува еден крвав настан што се случил во САД во далечната 1921 година и најниските човечки побуди поради кои е извршено едно тешко злосторство

боди Македонија од османлискиот јарем и петвековното ропство и периодот по неговото задушување. Бегајќи пред свирепата одмазда на властта против која се кренале, многу учесници во востанието пребегале во соседните христијански балкански земји, но не бил мал бројот и на оние што заминале преку Атлантикот. За време на целиот свој живот кај Сотир Опетчески се разгорувала желбата да опише дел од фамилијарните голготи, маки и патила на неговата фамилија. Тука се испреплетуваат судбините на некои личности од неговото поблиску семејство, но и од подалечното. Овде се вкрстуваат и мешаат судбините и патиштата на неколку семејства од Струга, како и од струшките села Мислешово и Драслајца.

Прилогот „Пензионерски видици“ е заеднички проект на „Нова Македонија“ и Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Страниците ги уредуваат:  
Калина Сливовска Андонова и Мендо Димовски од СЗПМ и  
Александар Димковски и Марјан Делевски од „Нова Македонија“

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИ ОД ВЕЛЕС СО МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

## На постарите им треба заедничка смеа

Нада Алексоска

За старите лица нема потешко зло и потешка ситуација од чувството дека се бескорисни и несакани во семејството, како и од чувството дека се товар за општеството. Стариот човек има потреба од близките и хуманите и тогаш кога е здрав, бидејќи неговите физички способности се ограничени, тој има потреба од помош од други лица. И затоа, без разлика на економската состојба, хуманоста и социјалната грижа не смее да се запостават, особено кај осамените и стари лица без пензија или каква било материјална помош.

За да се утврдат заемните односи при имплементација на стратегијата „Грижа за стари лица - трета животна доба“, Здружението на пензионери – Велес, во соработка со општините Велес, Градско и Чашка, Општинската организација на Црвен крст, Меѓуполштинскиот центар за социјални работи, јавната здравствена установа Општа болница, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и со Фондот за здравствено осигурување од Велес потпиша меморандум за соработка при имплементација на стратегијата „Грижа за стари лица – трета животна доба 2012“

При разговорот со претседателот на Здружението на пензионери од Велес, Љубомир Георгиев, ни беше по-

себно истакната целта на потпишувањето на овој меморандум:

- На старите лица им е потребна заедничка смеа. Староста не бара мирување и изолираност. Постојаната комуникација со нив овозможува да сфатат дека не се заборавени. Тие треба да се движат, да шетаат во приро-



да, да се забавуваат со активности и да им се овозможи да се чувствуваат убаво и беззгрижно. Затоа мислам дека имплементацијата на стратегијата „Грижа за стари лица – трета животна доба“ ќе ги оправда нашите очекувања. За достоинствен живот во староста треба да се по-прикажат сите, целото општество. Само така ќе се искажат хуманоста и човечкото во сите нас.

СРЕДБА ВО ВИНИЦА



## Над 700 пензионери на Томина недела

Пензионери од 20 пензионерски здруженија на 19 април се собраа во Виница на заедничка средба на верскиот празник Томина недела. Средбата беше убаво осмислена со повеќе интересни случаувања.

- Нè радува фактот што на оваа импозантна средба учествуваат над 700 пензионери од повеќе здруженија во Македонија - истакна Младен Петров, претседател на ЗП Виница.

За Драги Аргировски, претседател на СЗПМ, ова се убави средби на кои пензионерите се дружат, стекнуваат но-

ви познанства и пријателства. Тоа е во согласност со претораките на Европската Унија, која 2012 година ја прогласи за година на активно стареенje, во која треба особено да им се посвети внимание на лутето од третата доба.

На средбата учествуваат пензионери од ЗП Кочани, Берово, Пехчево, Штип, Куманово, Крива Паланка, Кратово, Горче Петров, Свети Николе, Велес, Неготино, Гевгелија, Прилеп, Охрид, Богданци, Дојран, Струмица, Радовиш, Злетово и Виница.

Киро Герасимов